

Службен весник

на Република Македонија

Број 176

16 декември 2013, понеделник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4313. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот.....	2	4318. Исправка на Програмата за изменување на Годишната програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2013 година.....	3
4314. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на Институтот за акредитација на Република Македонија	2	4319. Одлука за запирање на забраната на исплата на надоместок на трошоците за изборна кампања за Локалните избори 2013 година	6
4315. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на Институт за стандардизација на Република Македонија	2	4320. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	6
4316. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Националниот совет за културното наследство.....	2	4321. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец декември од 2013 година	9
4317. Исправка на Одлуката за престанок на користење на недвижни ствари на акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.....	3	4322. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита.....	10
		Огласен дел	1-68

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4313.**

Врз основа на член 14 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 11 декември 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

1. Елена Гошева се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, поради заминување на друга функција.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот се именува:

- Миле Мојсовски, член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија и јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-9034/2	Претседател на Владата
11 декември 2013 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

4314.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2009 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА
АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија, бр. 02-544/9 од 10 декември 2013 година, со која за директор на Институтот е избран д-р Трпе Ристоски, досегашен в. д. директор на Институтот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-9549/2	Претседател на Владата
11 декември 2013 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

4315.

Врз основа на член 15 став 5 од Законот за стандардизација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2002, 84/2012 и 23/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ЗА СТАН-
ДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Институт за стандардизација на Република Македонија бр. 02-1126/3 од 11 декември 2013 година, со која за директор на Институтот за стандардизација на Република Македонија е избран Љупчо Давчев, досегашен в.д. директор на Институтот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-9561/2	Претседател на Владата
11 декември 2013 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски , с.р.

4316.

Врз основа на член 158 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007, 18/2011, 148/2011, 23/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 11 декември 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ
СОВЕТ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

1. Од должноста претседател и членови на Националниот совет за културното наследство, поради истек на мандатот за кој се именувани се разрешуваат:

а) претседателот

- д-р Елизабета Канческа - Милевска

б) членовите:

- акад. Крум Томовски

- д-р Мито Миовски

- д-р Вера Битракова Грозданова

- м-р Берат Акифи

- д-р Анета Светиева

- д-р Јасмина Хациева

- д-р Предраг Гавриловиќ

- Кочо Фидановски

- д-р Ратомир Гроздановски

- д-р Зоран Тодоровски

- Јалдз Хасани

- Муса Бајрами.

2. За претседател и членови на Националниот совет за културното наследство се именуваат:

а) за претседател

- д-р Елизабета Канческа - Милевска

б) за членови:

- акад. д-р Вера Битракова Грозданова

- акад. Ѓорѓи Поп – Атанасов

- д-р Зоран Тодоровски

- д-р Љупчо Ристески

- д-р Предраг Гавриловиќ

- д-р Наталија Андријевска

- проф. д-р Тихомир Стојков

- проф. д-р Ацо Гиревски

- д-р Наим Алими

- д-р Мицаит Положани

- Мемет Селмани

- м-р Зоран Павлов

- Изаим Муртезани

- Никола Фиданоски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-9616/1
11 декември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4317.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за престанок на користење на недвижни ствари на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 175/2013 од 13.12.2013 година, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА
- СКОПЈЕ

Во членот 1, став 1, наместо бројот: „57954“ треба да стои бројот: „57594“.

Бр. 41-9378/3
16 декември 2013 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

4318.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека Програмата за изменување на Годишната програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2013 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 175/2013 од 13.12.2013 година, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И ОД-
РЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2013 ГОДИНА

Составен дел на Програмата за изменување на Годишната програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2013 година е Прилог 1.

Бр. 41-9378/4
16 декември 2013 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

I ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Прилог бр. 1

I.1 Доверување на станови во градба од предходни програми, наменети за продажба												
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		Деловен простор (m2)	гаражи (m2)	подруми		Локација		
				број	површина (m2)			број	површина (m2)	КП	површина (m2)	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Скопје	Блок 3.8 објект 20	П+4+Пк	1	50	3.076,84	411,60	999,56			11047/3, 13817/2	1.590, 20	Центар 1
	Комплекс Источна индустриска зона Објект 3.2	П+6+Пк	1	149	8.461,86	462,25	2.387,70			1768/5, 1768/1	5346	К Вода 2
	Објект 3.1 РЦ Аеродром	П+6+Пк	1	35	2.267,64	335,27		35	175,13	1734/32, 1742, 1734/1	1295	К Вода 2
	Објект 3.2 РЦ Аеродром	П+6+Пк	1	55	3.865,27			55	397,05	1734/32, 1742, 1734/1, 1744, 1745/3, 1743/1	2040	К Вода 2
	Објект 3.3 РЦ Аеродром	П+6+Пк	1	55	3.865,27			55	397,05	1734/32, 1742, 1744, 1745/3, 1743/1, 1743/2	1923	К Вода 2
	Објект 3.4 РЦ Аеродром	П+6+Пк	1	35	2.267,64	335,27		35	175,13	1734/32, 1742, 1744, 1745/3, 1743/1, 1743/2	1920	К Вода 2
	Објект 3.5 РЦ Аеродром	П+6+Пк	1	55	3.865,27			55	397,05	1734/32, 1742, 1734/1, 1743/2, 1743/3	1352	К Вода 2
	Објект 3.6 РЦ Аеродром	П+6+Пк	1	55	3.865,27			55	397,05	1734/32, 1742, 1734/1, 1743/2, 1743/3	1670	К Вода 2
	Објект 3.8 РЦ Аеродром	П+6+Пк	1	35	2.267,64	335,27		35	175,13	1734/32, 1742, 1734/1, 1743/2, 1743/3	1884	К Вода 2
	Подрамен паркони Блок 3 РЦ Аеродром	Пк	1				3.857,53			1734/32, 1744, 1743/3, 1734/1, 1745/3, 1743/1, 1742, 1743/2, 1734/3	13965	К Вода 2
Вкупно I.1.				524	33.802,70	1.879,66	6.744,79	325	2.113,59			

Прилог бр. 1а

1. 1а. Станови и деловен простор за потребите за приредување на наградната игра „Фискална во рака - награда без мака“													
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор		гаражи		подруми		Локација	
				број	површина (m2)	површина (m2)	површина (m2)	површина (m2)	број	површина (m2)	КП	површина (m2)	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Скопје	Комплекс Источна индустриска зона Објект 3.2	П+6+Пк	1	3	167.25	87.00				1768/5	5346	К Вода 2	
	Вкупно 1.1а.		1	3	167.25	87.00	0	0	0				

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**Образложение****4319.**

Врз основа на член 177-а став (4) и (6) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13 и 34/13), а во врска со Предлогот за донесување на Одлука за запирање на исплата за надоместокот на трошоците за изборна кампања за Локалните избори 2013 година број 42-746/3 од 24.07.2013 година и Предлогот на Државниот завод за ревизија за донесување на Одлука за запирање на забраната на надомест на трошоците за изборна кампања за поединечни организатори на изборна кампања кои ја исполниле обврската за доставување финансиски извештаи за локалните избори 2013 година број 42-746/6 од 04.12.2013 година примен во Државната изборна комисија на 06.12.2013 година, Државната изборна комисија на седницата одржана на 12.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ЗАБРАНАТА НА ИСПЛАТА
НА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗБОР-
НА КАМПАЊА ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2013
ГОДИНА**

1. Престанува да важи Одлуката за запирање на исплата на надоместокот на трошоците за изборна кампања за Локалните избори 2013 година број 11-2377/1 од 05.09.2013 година во делот кој се однесува на:

- Група избирачи Горан Паунов – кандидат за градоначалник (став 1 точка 17)

- Група избирачи Јакуп Марке – носител на листа за членови на совет (став 1 точка 76)

- Група избирачи Живко Стојанов – носител на листа за членови на совет (став 1 точка 21)

- Група избирачи Зекир Рамчиловиќ – носител на листа за членови на совет (став 1 точка 52)

2. Останатиот дел на Одлуката останува во сила.

3. Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, согласно член 177-а став (8) од Изборниот законик.

Во Предлогот на Државниот завод за ревизија за донесување на Одлука за запирање на забраната за надомест на трошоците за изборна кампања за поединечни организатори на изборна кампања кои ја исполниле обврската за доставување финансиски извештаи за локалните избори 2013 година, број 42-746/6 од 04.12.2013 година, примен во Државната изборна комисија на 06.12.2013 година заведен под архивски број 11-2858/1, е наведено дека заклучно со 25.11.2013 година Државниот завод за ревизија утврдил дека горенаведените организатори на изборната кампања ја извршиле обврската за доставување финансиски извештаи и со тоа ги исполниле условите за запирање на забраната, па согласно член 177-а став (5) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13 и 34/13), забраната за исплата на надоместокот на трошоците за изборната кампања трае до уредно исполнување на обврската согласно член 84-б, ставовите 1 и 2 и член 85 од Изборниот законик, поради што се одлучи како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука организаторот на изборна кампања може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 8 дена од денот на објавувањето на истата во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2903/1

13 декември 2013 година

Скопје

Државна изборна комисија

Претседател,

Никола Рилкоски, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

4320.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013 и 164/2013), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001,

21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати ("Службен весник на РМ" бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 16.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 39,602
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 40,955
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 43,024
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 42,730
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 33,229

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 78,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 79,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 70,00

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 59,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 40,733

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	77,50	77,00	76,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	79,00	78,50	78,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	69,50	69,00	68,50
Е Л -1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	58,50	58,00	57,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,829
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,747
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,268
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 17.12.2013 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2170/1

Претседател,

16 декември 2013 година

Димитар Петров, с.р.

Скопје

4321.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011, 136/2011, 79/2013 и 164/2013) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи (“Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за декември 2013 година, на седницата одржана на 16 декември 2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ ОД 2013 ГОДИНА**

Член 1

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец декември од 2013 година, се утврдува да изнесува 22,9016 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 22,6058 ден/nm³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,2958 ден/nm³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,2465 ден/nm³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, за месец декември 2013 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 24,1481 ден/nm³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец декември од 2013 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 4,3467 ден/nm³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, за месец декември од 2013 година изнесува 28,4948 ден/nm³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 45,2400 денари за еден САД долар, за месец ноември од 2013 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-237/13

Претседател,

16 декември 2013 година

Димитар Петров, с.р.

Скопје

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

4322.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 21 ноември 2013 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2012 година), членот 7 став 2 се менува и гласи:

„ Во зависност од бројот на остварените поени за дејноста гинекологија за женската популација на возраст над 12 години до крајот на животот, вредноста на поенот се преметува на следниот начин:

- до 4000 поени 100% од утврдената вредност на поените;
- за секој нареден поен од 4001 до 5000 поени 70% од утврдената вредност на поените;
- за секој нареден поен од 5001 до 6000 поени 45% од утврдената вредност на поените;
- за секој нареден поен од 6001 поени 30% од утврдената вредност на поените.

Член 2

Се додава нов член 7-а кој гласи:

„Член 7-а

За избраниот лекар кој прв пат склучува договор со Фондот и за прв пат му е издадено одобрение за број на факсимил или има издаден број на факсимил од страна на Фондот кој не е активен повеќе од пет години, начинот на пресметување на капитацијата се врши стимулативно во вредност од 800 поени, во времетраење од најмногу 18 месеци.

За првото шестомесечје избраниот лекар добива стимулација во висина од 800 поени.

За второто и третото шестомесечје висината на капитацијата како стимулација се пресметува во зависност од бројот на осигурените лица кои го избрале лекарот помножен со поени за секоја старосно категорија и тоа доколку:

За второто шестомесечје избраниот лекар продолжува со добивање на стимулација ако:

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е поголем од 199 поени се пресметува капитација по 800 поени;

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е поголем од 49 поени до 199 поени се пресметува капитација по 400 поени;

- вкупниот број на поени е до 49 поени не се применува принципот на стимулација туку се пресметува капитација според бројот на осигурените лица кои го избрале лекарот.

За третото шестомесечје избраниот лекар продолжува со добивање на стимулација ако:

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е поголем од 399 поени се пресметува капитација по 800 поени;

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е поголем од 99 поени до 399 поени се пресметува капитација по 400 поени;

- вкупниот број на поени е до 99 поени не се применува принципот на стимулација туку се пресметува капитација според бројот на осигурените лица кои го избрале лекарот.

Доколку износот на вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е поголем од 800 поени, во тој случај Фондот продолжува со исплата на капитацијата согласно член 6 и член 7 од овој Правилник.

Член 3

Во член 8 став 1 бројот „1700“ се заменува со бројот „1800“.

Член 4

Во членот 9 ставот 2 се менува и гласи:

„Висината на капитацијата се пресметува во зависност од бројот на осигурените лица кои го избрале лекарот помножен со поени за секоја старосна категорија и тоа доколку:

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е помал од 100 поени се исплатува 1200 поени;

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е поголем од 100,01 до 300 поени се исплатува 1300 поени;

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е поголем од 300,01 до 350 поени се исплатува 1400 поени;

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е поголем од 350,01 до 700 поени се исплатува 1500 поени;

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е поголем од 700,01 се исплатува 1800 поени.“

Во член 9 став 3 бројот „1700“ се заменува со бројот „1800“.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1.1.2014 година.

Бр. 02-17999/1

2 декември 2013 година

Скопје

Управен одбор

Претседател,

Ангел Митевски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2013176